



Извештај на независниот ревизор

До акционерите и одборот на директори на Сава Осигурување АД Скопје

Извештај за ревизијата на посебните финансиските извештаи

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите од прашањето опишано во делот „Основа за мислење со резерва“ посебните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, посебната финансиска состојба на Сава Осигурување АД Скопје („Друштвото“) на ден 31 декември 2025 година, како и неговата посебна финансиска успешност и посебните парични текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето релевантна за подготвување на финансиски извештаи на друштва за осигурување во Република Северна Македонија.

Што ние ревидиравме

Посебните финансиски извештаи на Друштвото ги вклучуваат:

- посебен извештај за финансиска состојба (посебен биланс на состојба) на ден 31 декември 2025 година;
- посебен извештај за сеопфатна добивка (посебен биланс на успех) за годината што завршува на тој датум;
- посебен извештај за промените во капиталот за годината што завршува на тој датум;
- посебен извештај за паричните текови за годината што завршува на тој датум; и
- белешките кон финансиски извештаи, кои ги содржат информациите за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Основа за мислење со резерва

Како што е обелоденето во Белешка 3.6.1 од посебните финансиски извештаи, заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото ги има пресметано и признаено одложените трошоци за стекнување, вклучувајќи ги само трошоците за провизии (конто 430). Ова не е во согласност со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за контен план за Друштвата за осигурување и реосигурување, објавен од Агенцијата за супервизија на осигурување во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 303/2021 („Правилникот“), кој бара во пресметката на одложените трошоци за стекнување да бидат вклучени и контата 420, 4700 и 453. Износите поврзани со овие конта се прикажани во позициите број 248, 253а и 254 од посебниот извештај за сеопфатна добивка (посебен биланс на успех), што резултира со погрешно прикажување на одложените трошоци за стекнување и на нераспределената нето добивка заклучно со 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година, со соодветен ефект врз промената на одложените трошоци за стекнување и добивките по оданочување за деловните години што завршуваат на тие датуми.

Ние не бевме во можност да го квантификуваме ефектот врз сметководствената вредност на одложените трошоци за стекнување и на нераспределената нето добивка заклучно со 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година, како и соодветниот ефект врз промената на одложените трошоци за стекнување и добивката по оданочување за деловните години што завршуваат на тие датуми, бидејќи не добивме пресметка на одложени трошоци за стекнување во која контата 420, 4700 и 453 целосно би биле вклучени во пресметката во согласност со барањата на Правилникот.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија како што се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) („Стандардите“). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи“ од овој извештај.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Независност

Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни стандарди за етика на сметководители, како што е објавен во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) („Кодекс на етика“) и како што е применлив за ревизии на финансиски извештаи за ентитети од јавен интерес. Ги исполнивме и другите етички барања во согласност со Кодексот на етика.

Известување за останатите информации

Раководството е одговорно за останатите информации. Останатите информации се состојат од посебниот годишен извештај за работењето и посебната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на член 384 од Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат посебните финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за посебните финансиски извештаи не се однесува на останатите информации вклучувајќи ги и посебниот годишен извештај за работа и посебната годишна сметка и ние не изразуваме каква било форма на уверување во однос на нив, освен доколку поинаку експлицитно не е наведено во овој извештај.

Во врска со нашата ревизија на посебните финансиски извештаи, нашата одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со посебните финансиски извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно.

Дополнително, врз основа на нашето знаење и разбирање за Друштвото и неговото опкружување добиени во текот на ревизијата, ние сме обврзани да известиме ако сме идентификувале материјално погрешно прикажување во посебниот годишен извештај за работењето и посебната годишна сметка. Како што е опишано подолу, ние заклучивме дека постои материјално погрешно прикажување во останатите информации, меѓутоа не бевме во можност да го квантифициваме ефектот.

Како што е опишано во делот „Основа за мислење со резерва“ погоре, Друштвото не ги вклучило контата 420, 4700 и 453 во пресметката на одложените трошоци за стекнување, со што одложените трошоци за стекнување се погрешно прикажани. Ние заклучивме дека останатите информации во посебниот годишен извештај и посебните годишни сметки кои ги обелоденуваат одложените трошоци за стекнување и нераспределената нето добивка на Друштвото се погрешно прикажани поради истите причини како оние опишани во делот „Основа за мислење со резерва“ погоре.

Одговорности на раководството и на оние кои се задолжени за управувањето за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготовката и објективното презентирање на посебните финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето релевантна за подготвување на финансиски извештаи на друштва за осигурување во Република Северна Македонија, за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на посебните финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на посебните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи кога е применливо прашања поврзани со континуитетот и користејќи ја претпоставката за континуитет како сметководствена основа, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа. Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Стандардите секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие посебни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Стандардите, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризиците од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под

претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во посебните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.


Комунициравме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Мислење на посебниот годишен извештај

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и посебните ревидирани финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.


Драган Давитков
Управител




Симе Јовановски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО

Ул. Мирче Ацев бр 3, Гранд Бизнис Центар, 8ми Кат,

Скопје, Северна Македонија

30 април 2026 година

Посебен Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) На ден 31 декември 2025 година

Опис на позицијата	Број на пози-ција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	19	12.635.493	11.142.951
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		12.635.493	11.142.951
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1.547.340.890	1.365.442.031
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	20	191.296.686	150.585.479
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		47.225.515	4.327.771
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		47.225.515	4.327.771
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	20А	144.071.172	146.257.708
2.1 Земјиште	010		39.243.415	39.243.415
2.2 Градежни објекти	011		104.827.757	107.014.293
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	22	28.563.046	28.555.977
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		12.300.000	12.300.000
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		16.263.046	16.255.977
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		1.327.481.157	1.186.300.575
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	23	1.103.798.490	926.026.389
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		145.740.689	146.747.926
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		775.994.467	688.508.274
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		182.063.335	90.770.189
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		-	-

3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	24	223.682.667	260.274.186
4.1 Дадени депозити	036		223.682.667	260.274.186
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	29	107.851.052	216.847.241
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		34.078.105	29.161.402
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		66.472.402	182.683.811
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		7.300.545	5.002.029
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизиционата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		8.246.474	9.809.837
1. Одложени даночни средства	052		831.946	1.314.294
2. Тековни даночни средства	053		7.414.527	8.495.543
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		389.706.156	363.583.413
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	25	336.983.672	287.678.239
1. Побарувања од осигуреници	056		330.799.846	281.870.762
2. Побарувања од застапници и посредници	057		6.183.827	5.807.476
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		21.458.890	39.676.731
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		21.458.890	39.676.731
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	26	31.263.594	36.228.443
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		6.661.682	12.624.466

2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		1.936.105	1.873.975
3. Останати побарувања	066		22.665.807	21.730.002
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		35.101.359	34.567.747
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	21	13.084.827	10.251.230
1. Опрема	070		13.084.827	10.251.230
2. Останати материјални средства	071		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	27	22.016.532	24.316.517
1. Парични средства во банка	073		21.499.288	23.534.358
2. Парични средства во благajна	074		517.243	782.159
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		79.541.588	57.506.986
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080	16	63.835.080	53.194.834
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		15.706.508	4.312.152
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		2.180.423.012	2.058.900.205
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		66.221.647	48.879.231
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		567.408.464	505.513.390
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	28	234.072.672	234.072.672
1. Запишан капитал од обични акции	087		234.072.672	234.072.672
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-3.316.328	-9.149.692
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-1.917.227	-8.126.409
3. Останати ревалоризациони резерви	094		- 1.399.101	- 1.023.282
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		104.415.931	92.717.070
1. Законски резерви	096		104.415.931	92.717.070
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		174.155.531	152.776.756
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		58.080.658	35.096.584
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	29	1.311.244.930	1.310.235.519
1. Бруто резерви за преносни премии	107		710.695.564	649.393.862

II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		589.929.788	653.724.280
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		10.619.578	7.117.378
V. Бруто еквилизициона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	30	31.470.174	28.727.486
1. Резерви за вработени	115		31.470.174	28.727.486
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		4.903.822	4.193.938
1. Одложени даночни обврски	118		618.921	411.359
2. Тековни даночни обврски	119		4.284.901	3.782.579
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		215.700.028	170.143.272
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	31	52.604	82.622
1. Обврски спрема осигуреници	123		52.603	82.621
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		1	1
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		32.041.578	37.362.646
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		31.538.686	36.794.139
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		502.892	568.507
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	32	183.605.846	132.698.004
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		18.809.428	15.058.966
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		80.623.173	80.623.173
3. Останати обврски	133		84.173.245	37.015.865
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		49.695.595	40.086.599
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		2.180.423.013	2.058.900.205
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		66.221.647	48.879.231

**Посебен Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) за периодот 01 јануари до 31 декември
2025 година**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		1.373.371.653	1.241.227.030
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	7	1.268.836.220	1.162.836.633
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		1.493.576.611	1.371.245.205
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија	206		168.355.394	152.265.298
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		61.301.702	55.328.521
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		4.916.705	-814.753
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	10	56.633.501	45.475.521
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		4.000.000	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		9.278.163	6.953.276
2.1 Приходи од наемнини	213		9.278.163	6.953.276
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		39.115.394	34.413.457
4. Позитивни курсни разлики	217		2.000.628	1.306.361
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		1.990.274	2.615.059
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		1.990.274	2.615.059
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		249.042	187.368
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		24.803.618	12.157.929
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	11	15.381.609	12.299.288
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	12	7.716.705	8.457.659
B. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		1.308.509.402	1.201.462.307
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	8	666.354.460	612.070.793
1. Бруто исплатени штети	228		839.112.107	676.009.609
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		12.621.073	12.008.571
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		212.553.491	80.408.628

5. Промени во бруто резервите за штети	232		-63.794.492	127.124.454
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-116.211.408	98.646.070
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		1.203.684	-1.065.901
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		1.203.684	-1.065.901
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		3.502.200	1.164.114
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		2.298.516	2.230.015
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		42.054.378	41.421.090
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		2.977.504	5.725.568
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		39.076.874	35.695.522
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	13	520.863.587	484.972.905
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252		294.382.457	262.428.042
1.1 Провизија	253		138.390.545	116.531.477
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешна продажна мрежа	253а		163.891.244	155.371.052
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		2.740.914	196.293
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	16	-10.640.246	-9.670.780
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		226.481.130	222.544.864
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		27.251.844	5.921.093
2.2 Трошоци за вработени (258а+258б+258в+258г+258д)	258		86.686.771	80.406.564
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		48.006.099	45.670.737
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		4.387.488	4.205.380
2.2.3 Придонеси за задолжително социјално осигурување	258в		20.195.032	19.055.953
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување на вработени	258г		5.381.432	5.020.271
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		8.716.720	6.454.223
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		10.942.971	13.483.549

2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		101.599.544	122.733.658
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		80.030.225	99.390.371
2.4.2 Материјални трошоци	260б		6.591.235	9.322.965
2.4.3 трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		14.978.084	14.020.322
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	14	8.263.110	7.153.148
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		2.186.536	2.180.463
2. Трошоци за камати	263		3.439.493	3.447.903
3. Негативни курсни разлики	264		2.637.080	1.524.088
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		1	693
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	15	48.362.022	46.110.077
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		48.362.022	46.110.077
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274		11.896.367	5.187.214
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	16	9.511.794	5.612.981
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		64.862.251	39.764.722
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	18	6.781.594	4.668.139
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		58.080.658	35.096.584
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

Посебните финансиски извештаи прикажани на страниците од 15 до 77 се одобрени од страна на Одборот на Директори на 30 Април 2026 година и беа потпишани во нивно име од:

Мелита Гугуловска
Генерален Директор

Кристиан Лешков
Извршен директор

Мирче Маринковиќ
(овластен сметководител бр. на
уверение 0106855)